

КОИ СЕ В КРИМИНАЛЦ

Не се случува често во краток временски период од само неколку дена да избегаат затвореници осудени за тероризам од различни затвори, уште поретко лица кои за време на дејствата припаѓале на една иста организација. Веднаш по бегаето или по ослободувањето, истите почнаа да даваат координирани интервјуа, едни од Прешево, други од Лојане. Симптоматично, зарем не! Сè тоа потсетува на начинот на дејствувањето на Муџахедините во арапскиот свет, кога се огласуваат преку Ал Џазира и упатуваат закани за напади и за дестабилизација на одредени региони, доколку официјалните власти на соодветните држави не отстапат од целите за нивно елиминирање. На Балканот, властите во Скопје и во Белград реагираат премногу млако, сметајќи дека не треба да се наеснува на ситните провокации на индивидуалци, кои се обидуваат само да привлечат внимание. И Македонија и Србија знаат дека зад терор-типовите стои некој "голем брат", па оттука произлегува и нивната претпазливост. Апсењето на Џејми Шеј само ги искриви плановите на оние кои сакаа да предизвикаат нови насилства. Но, тука нема да запрат.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

КАКО ГРУЕВСКИ ДА СЕ СИМНЕ ОД ВЛАСТА?



Во домашните кругови се врти и следнава анализа. Директор на КПД "Идризово" беше Александар Донеv, кадар на ВМРО-ДПМНЕ, а директор на Управата за санкции е Лидија Гавриловска, кадар на НСДП. Заладените односи меѓу коалиционите партнери од власта, кои датираат од поново време, би можеле да резултираат со меѓусебни подметнувања, кои би ја покажале моќта на субјектите. Се шпекулира дека некој од највисоките инстанции на извршната власт во земјава му ги сервира овие проблеми на Груевски, со цел да от-

стапи од апсењата на "големите глави". А, каде Никола е најтенок?... Во безбедноста. Таму нема економија, нема БДП, нема даноци... Таму треба да падне на тестот. Преку мини војна, Груевски и неговата свита треба да се елиминираат од власта. Нешто слично како во 2001 година. Има големи играчи и во овие нови сценарија, кои наскоро би можеле да испливаат на површина. Исплашени од најавите дека е можно да се најдат зад решетки поради крупни криминални дела, тие ќе се обидат преку вакви терор-типови, кои ги пуштаат од затворите, да направат наред и да го припитомат актуелниот премиер. Џејми Шеј е повторно зад решетки. Тоа ги расипа плановите на планерите. Македонското МВР ќе добие чиста десетка доколку истиот план за апсење на Џејми Шеј го примени и за командант Хоџа од Танушевци. Со тоа повторно најавуваната 2001 година ќе стане утопија за политичките и за теренските криминалци.

СТАБИЛИЗИРА ОД МАКЕДОНИЈА!?

ИСТИНСКИТЕ И ВО ЗАТВОРИТЕ!?

Власта вршела притисоци врз ДУИ, врз поранешните екстремисти кои веројатно чекаат иницијална каписла за да се препорочат. Ако се посегнело по нив за да се откријат нивните криминални или екстремистички дела, не ветуваат дека ќе бидат мирни. Сакаат да бидат недопирливи. За нив закон и Устав не важи. Можат сè да прават. И да носат бесправно оружје и да бегаат од затвор кога ќе им притекне и да се организираат за нови вооружени дејства, но никако не смеат да бидат гонети, зашто со тоа државата ќе им ги повреди основните човекови права и слободи. Тоа што озлогласениот командант Хоџа го евакуира населението од Танушевци, Брест и од Малина Маала, на истиот начин како пред шест години, тоа што се роди политичка идеја по-

граничниот регион да го отцепуваат од Македонија и да го припојуваат кон Косово, за ДУИ веројатно претставува легитимно право на Албанците. Кога ќе се согледа нивната реторика и дејствување на политичката карта во Македонија, ќе се постави прашањето дали конечно Уставниот суд треба да ја разгледа легитимноста на постоењето на опозициониот субјект, кој цели 12 месеци генерира нестабилност на политичката сцена во државата.

**СТРАТЕШКИ ПОЗИЦИИ:
ТАНУШЕВЦИ-ЛОЈАНЕ-
ПРЕШЕВО**

Џавит Морина побегна од затворот "Дубрава" на Косово, заедно со уште



**КОЈ ЌЕ ЈА ДРЖИ ВИЛУШКАТА, А
КОЈ НОЖОТ ПРИ ДЕЛЕЊЕТО?**

ПОГОЛЕМИ КРИМИНАЛЦИ ОД ОСУДЕНИТЕ!?

Веќе подолго време во македонските затвори, пред сè, во затворските установи во Скопје, се случуваат бегства на затвореници од различни профили. Бегаат терористи, криминалци, малолетнички деликвенти, наркомени... Дел од бегствата се спектакуларни, небаре го гледаме холивудскиот бестселер за Алкатраз. Кој досега ја презеде одговорноста за пропустите во затворските одделенија? Зошто се дозволува вработените во КПД "Идризово" и КПД "Скопје", попознат како затвор "Шутка", да се спуштат под нивото на професионалноста и достоинството, кога ќе се најдат во ситуација некој затвореник да ги понижи, истепа само за да побегне. Условите во затворите се очајни, но очан е и односот меѓу раководните кадри во тие установи, кои припаѓаат на различна политичка провиниенција. Оттука, поважен им е партискиот отчет и суд, отколку дигнитетот на професијата. Некој конечно треба да одговори на прашањето, зошто затворите се користат за приватни бизнис интереси и за партиски придобивки? Кога ќе се отворат картите за матните зделки на поединци од раководствата на казнено-поправните домови и зошто Министерството за правда крева раце од фактичката состојба, која е сè полоша. Вистина ли е дека ги нема ингеренциите и овластувањата за да стави точка на криминалот таму или нешто друго е во прашање?



Анализа

шестмина осуденици. Во март годинава Морина е осуден на 12 години робија за тероризам, дело извршено во селото Мала Речица, Тетовско, во 2001 година. Тој веднаш бега на Косово, каде во 2003 година е уапсен заради илегално поседување оружје. Деновиве во едно интервју за приштински весник Џавит Морина ги обвини КФОР и Али Ахмети дека стојат зад неговото апсење. Негира дека работел за странски тајни служби. Ден пред тоа во македонските медиуми се огласи и Џемаил Исени, алијас Џејми Шеј, со слична реторика како Морина, дека е жртва на политички заговор. Командант Хоџа, пак, е во Танушевци и оттаму ги координира активностите. Тој го чека само денот кога ќе го даде зеленото светло за отпочнување на опера-

цијата која ја најави - отцепување на Танушевци од Македонија. Веројатно отука ќе тргне сè. Интересно е тоа што постои стратешки план на екстремистите за дестабилизација на регионот. Не е залудно позиционирањето на избеганите осуденици на различни локации. Сè се случува во триаголникот Танушевци - Лојане - Прешево. Кога ќе се погледне на мапата, тие места имаат исклучителна поставеност на географскиот терен за изведување саботажии и диверзии. Ако се појде од проценките дека сè ова што се случува е резултат на нерешениот статус на Косово и се смета како притисок за негово побрзо приближување кон независноста, тогаш не е тешко да се заклучи дека евентуалното насилство нема да тргне од Косово, туку од Македонија и од Јужна Србија. Косовските власти и радикалните компоненти се свесни дека доколку косова-



**ЗАД РЕШЕТКИТЕ ПОВЕЌЕ
ГИ НЕМА ТЕРОР-БАНДИТЕ.
ДОБИЈА НОВИ ЗАДАЧИ?**

рите сами на своја територија отпочнат насилни дејства, тогаш ќе го загубат кредибилитетот пред светот за демократскиот напредок. Затоа е проценето дека подобра варијанта е нивните браќа од регионот први да го кренат гласот. Дали е тоа и адутот на западните земји да речат - дајте му независност на Косово затоа што еве, Македонија и Јужна Србија повторно се пред експлозија. Затоа ли мораше некој да ги ослободи оние кои веќе неколку пати ги окрвавиле своите раце? И кој стои зад тоа? Кој отстрана кумуваше за пуштањето на Шеј? Може ли да се верува дека директорот на затворот во "Идризово" се смилувал да го пушти Џејми Шеј само за да присуствува на погребот на својата мајка? Има ли некоја позадина во сè тоа? Доволно ли е разрешувањето на директорот или тој е само наместен да се пушти екстремистот? Зарем не им беше сомнително на македонските институции одењето на Џејми Шеј на погреб, што се случува само три дена откако масовно бегаат неговите соборци од затворот "Дубрава"? За нашите власти станувало збор за два одвоени и неповрзани случаи.

ПОДЕЛБА СО НЕИЗБЕЖНА ВОЈНА

Ако направиме ретроспектива и хронологија на албанското прашање на Балканот, ќе видиме колкав е процентот на вмешаност на западната меѓународна заедница од секаков аспект - политички, финансиски и воен. Јавна тајна е дека терористичката ОВК и нејзините

ВИСОКИ БРОЈКИ ЗА ВИСОК РИЗИК



На територијата на Косово се наоѓаат околу 400.000 парчиња оружје, од кои 80 отсто се во нелегален посед на населението. Според истражувањата, од вкупната бројка, само нешто помалку од 34.000 парчиња се легални, додека 45.000 им припаѓаат на официјалните институции и агенции, безбедносните ресори и меѓународни приватни безбедносни компании. Проценките велат дека околу 317.000 парчиња оружје се во рацете на криминални и екстремни банди. Количествата на оружје од месец во месец се зголемуваат така што тешко може да се одреди вистинската бројка. Во последно време се размислува да се вооружат и царинските работници и шумарите, што дополнително ќе го вброи Косово во областите со висок степен на оружје. Од официјалните органи, најмногу оружје поседува КФОР - 33.600 парчиња, додека Косовската полициска служба брои 7.000. Полицијата на УНМИК е најслабо вооружена со 2.450 парчиња. Косовскиот заштитен корпус има пријавено 150 пиштоли, 200 долги цевки и 50 деактивирани пушки, што секако е смешна бројка.

ограници беа финансирани и обучени од западни структури. Тоа беше случај на Косово, во Македонија, во Прешевската долина. Зошто сега би било поинаку? Западот не може да си прости што планот на корумпираниот Ахтисари пропаѓа, не може да го прифати сценариото по кое Русија го движи косовскиот проблем. Се најавуваа "План Б", "Ден Д за Косово"... Ако класичното прогласување на независноста веќе е невозможно, ако едностраното признавање на протекторатот е ризичен дипломатски потег, тогаш што е решението? Да, поделба на областа. Но, како?



"Шакири не е компетентен да повикува на мобилизација на поранешните борци. Сметам дека барањата на жителите на Танушевци се комунални, а не се за отцепување. Наш интерес е докрај да го реализираме охридскиот Договор, а не референдум за отцепување. Повиците на Шакири не ги сфаќам сериозно и сметам дека нема моќ да ги мобилизира поранешните припадници на ОНА".

Фазли Велу

Таа е неостварлива без војна. Мора да има судир кој ќе прерасне во миниегзодус за Србите и за Албанците, со кој ќе се исчистат некои средини од демографски аспект и тука ќе се стават границите. Бандите кои сега се раздвижуваат ќе го имаат тој мандат, да направат неред, а потоа силите на КФОР да воспоставуваат ред и мир. Прочитани се. Сè поверодостојни стануваат анализите, кои сè уште имаат облик на шпекулации, дека на дипломатските групи кои го решаваат статусот на Косово им е потребен профил на луѓе како Љириим Јакупи, наречен Нацист, и Џемаил Исени. Ниту една побуна досега не била спонтанa. Конците секогаш се влечеле однадвор и од страна на влијателни организации. Ако продолжат ваквите т.н. случајности, тогаш јасно ќе биде дека суровиот дел од меѓународната заедница може да поттикне сценарија, кои ќе ги вратат сеништата од деведесеттите години. Регионалните служби веќе располагаат со веродостојни податоци, кои потврдуваат дека зад настаните со бегствата од затворите стои голема западна служба. Таа работи преку компанијата "Дајнкорп", фирма составена од пензионирани офицери, кои ги обу-

чуваат и ги финансираат парамилитарните организации на Балканот. Други информации говорат дека зад пуштањето од затвор на осудените лица во "Дубрава" стои Косовската полициска служба. Имено, оние кои се зад решетките таму и оние кои ги чуваат да не избегаат, некогаш носеа исти униформи, односно беа колеги на боиштата. Токму таа полициска служба настана како последица на демилитаризацијата на ОВК. Од друга страна, пак, голем удел во целата таа работа има и КФОР. Неговата техничка и технолошка опременост е толкава што на Косово не може ниту пиле да прелета, а не пак да избегаат седуммина најголеми крими-терористи од затвор. Нивната верзија дека стражарите се виновни не држи вода. Не станува збор за еден или за двајца осуденици, туку за седум. Тоа е организирана работа. Сè е синхронизирано меѓу ветераните на ОВК и на УНМИК. Се дознава дека екстерористите дебело ја платиле оваа услуга од УНМИК и од КФОР. Сега претстои период на нивно консолидирање и изведување први масовни граѓански протести, а потоа и нови напади во текот на есента, иако се планираше акциите да ги изведат во август.

ИСПРАТИ
СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ
ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON поим
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот